

Службен весник

на Република Македонија

Број 134

9 септември 2014, вторник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4204. Уредба за изменување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновање на право на стварна службеност.....	2	4208. Одлука за давање согласност на Правилникот за посебните барања за безбедноста на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната направени од филм од регенерирана целулоза	8
4205. Одлука за давање на согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со број 12-2867/14 од 20.3.2012 година од Друштвото за изградба и оперирање на хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДОО Тетово на Друштвото за производство, градежништво и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ, АК-INVEST ДООЕЛ експорт-импорт Тетово	7	4209. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Здружение на граѓани на политички затвореници осудувани за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност	8
4206. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани	7	4210. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија од значење за Република Македонија	8
4207. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река	7	4211. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	9
		4212. Решение за престанок на функцијата в.д. член на Инспекцискиот совет	9

	Стр.		Стр.
4213. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за професионална компетентност	9	4218. Решение од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	18
4214. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за стручна оспособеност на возачите на моторните возила за превоз на опасни материи	9	4219. Решение за измена на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	18
4215. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд.....	10	4220. Решение за измена на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	19
4216. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	17	4221. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	19
4217. Решение од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија	18	4222. Решение за измена на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	19
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4204.

Врз основа на член 15 став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУГУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП КАКО И ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ПРАВО НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ

Член 1

Во Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновање на право на стварна службеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/13 и 175/13), прилозите 2 и 3 се заменуваат со нови прилози 2 и 3 кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6721/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ТАБЕЛИТЕ ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ ПО КОИ СЕ ОТУЛУВА ГРАДЕЖНО ЕМИНИТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА СТОПОВОДА																																
Реон	Општина	Зона	А - домување						Б - комерцијални и деловни намени					В - јавни институции					Г - производство, дистрибуција и сервис					Д - спорт и рекреација	Е - инфраструктура				Останати намени			
			А1 - Домување во станбени куќи	А2 - Домување во станбени куќи	А3 - групно домување	А4 - времено сместување	Б1 - мали комерцијални и деловни намени	Б2 - големи трговски единици	Б3 - големи уметнички единици	Б4 - деловни делности	Б5 - котелски делности	Б6 - образование	Б7 - здравство и социјална заштита	Б8 - кинотеатр	Б9 - државни институции	Б10 - верски институции	Г1 - театар и забавачка индустрија	Г2 - ресен и назабавачка индустрија	Г3 - сервис	Г4 - стоварница	Е1 - комунална инфраструктура	Е2 - комунална инфраструктура	Е3 - комунална инфраструктура		Е4 - некомунална инфраструктура							
Реон I	1	Карпош	Централно подрачје	7200,00	14400,00	19200,00	19200,00	19200,00	19200,00	19200,00	19200,00	70,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	70,00	70,00	70,00	70,00	6000,00	10000,00	10000,00	70,00	10000,00	70,00	10000,00	70,00			
				Венцитарно подрачје	6400,00	12800,00	17600,00	17600,00	17600,00	17600,00	17600,00	17600,00	17600,00	17600,00	70,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	70,00	70,00	70,00	70,00	4800,00	8400,00	8400,00	70,00	8400,00	70,00	8400,00	
					Населено и воокружено место	4800,00	9600,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	70,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	70,00	70,00	70,00	70,00	3200,00	5600,00	5600,00	70,00	5600,00	70,00	5600,00
Реон II	1	Аеродром	Централно подрачје	6400,00	12800,00	16800,00	16800,00	16800,00	16800,00	16800,00	16800,00	70,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	70,00	70,00	70,00	70,00	4800,00	8400,00	8400,00	70,00	8400,00	70,00	8400,00	70,00		
				Венцитарно подрачје	4800,00	9600,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	70,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	70,00	70,00	70,00	70,00	3200,00	5600,00	5600,00	70,00	5600,00	70,00	5600,00	
					Населено и воокружено место	2400,00	5600,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	70,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	1600,00	2800,00	2800,00	70,00	2800,00	70,00	2800,00
Реон III	1	Битола	Централно подрачје	1450,00	2800,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	70,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	1300,00	1050,00	1050,00	70,00	1050,00	70,00	1050,00	70,00		
				Венцитарно подрачје	950,00	2100,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	70,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	70,00	70,00	70,00	70,00	900,00	800,00	800,00	70,00	800,00	70,00	800,00	
					Населено и воокружено место	650,00	1300,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	70,00	70,00	70,00	70,00	400,00	500,00	500,00	70,00	500,00	70,00	500,00
Реон IV	1	Кичево	Централно подрачје	1000,00	2000,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00	70,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	70,00	70,00	70,00	70,00	900,00	800,00	800,00	70,00	800,00	70,00	800,00	70,00		
				Венцитарно подрачје	650,00	1300,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	70,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	70,00	70,00	70,00	70,00	300,00	500,00	500,00	70,00	500,00	70,00	500,00	
					Населено и воокружено место	400,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	70,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	70,00	70,00	70,00	70,00	250,00	300,00	300,00	70,00	300,00	70,00	300,00
Реон V	1	Крива Паланка	Централно подрачје																													
				Венцитарно подрачје	500,00	1200,00	1600,00	1600,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	70,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	70,00	70,00	70,00	70,00	300,00	500,00	500,00	70,00	500,00	70,00	500,00	
					Населено и воокружено место	300,00	700,00	1300,00	1300,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	70,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	70,00	70,00	70,00	70,00	150,00	300,00	300,00	70,00	300,00	70,00	300,00
Реон VI	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон VII	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон VIII	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон IX	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон X	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон XI	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон XII	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон XIII	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон XIV	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон XV	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон XVI	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон XVII	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон XVIII	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон XIX	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон XX	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон XXI	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												
					Населено и воокружено место																											
Реон XXII	1	Дебар	Венцитарно подрачје																													
				Венцитарно подрачје																												

[illegible]

[illegible]

4205.

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО БРОЈ 12-2867/14 ОД 20.3.2012 ГОДИНА ОД ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИРАЊЕ НА ХИДРОЦЕНТРАЛИ НОРД ЕНЕРГИ ГРУП ДОО ТЕТОВО НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО И УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ АК-ИНВЕСТ, АК-INVEST ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО

Член 1

Се дава согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за производство на електрична енергија на Вејачка река локација со реф. бр. 93, од Друштвото за изградба и оперирање на хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРУП ДОО, NORD ENERGI GROUP експорт-импорт Тетово на Друштвото производство, градежништво и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ, АК-INVEST ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, доделена врз основа на Договорот за концесија бр.12-2867/14 од 20.3.2012 година.

Член 2

Концесијата од член 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство, градежништво и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ, АК-INVEST ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, до рокот до кога е склучен Договорот за концесија со бр. 12-2867/14 од 20.3.2012 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија со бр. 12-2867/14 од 20.3.2012 година.

Член 3

Како почеток на користење на пренесената концесија од член 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за пренос на Договорот за концесија.

Член 4

Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од член 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5631/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

4206.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 188/2013, 137/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари – противпожарна опрема и тоа:

Ред. Бр.	Назив на средството	Складишен број	Цена	Количина
1.	Потисно црево ф-52мм	7720-0000-0175-6	900	10
2.	Потисно црево ф-75мм	7720-0000-0179-3	750	5
3.	Универзални млазници	7720-0000-0165-3	300	3
4.	Моторна пумпа за вода	5810-0000-0004-7	18.000	1
5.	Моторна пила за дрва	3860-3615-0220-3	10.000	1
6.	Грбни мешини за вода-напртњачи	7730-0000-0077-7	3.000	10

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Кочани.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Кочани со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6124/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

4207.

Врз основа на член 38 став 1, алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЦРНА РЕКА

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река, спроведена во согласност со Одлуката за започнување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/2013).

2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека по објавениот јавен повик, не е доставена ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6359/1	Заменик на претседателот
2 септември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

4208.

Врз основа на член 59 став 3 алинеја 5 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ПРОИЗВОДИТЕ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ШТО ДОАЃААТ ВО КОНТАКТ СО ХРАНАТА НАПРАВЕНИ ОД ФИЛМ ОД РЕГЕНЕРИРАНА ЦЕЛУЛОЗА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за посебните барања за безбедноста на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната направени од филм од регенерирана целулоза, број 02-2393/3 од 7.8.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6638/1	Заменик на претседателот
2 септември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

4209.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ НА ПОЛИТИЧКИ ЗАТВОРЕНИЦИ ОСУДУВАНИ ЗА САМОБИТНОСТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И НЕГОВАТА ДРЖАВНОСТ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движна ствар моторно возило со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило:
марка MERCEDES E
тип 290 TD
број на шасија WDB2100171A232828
регистарска ознака VE - 533 - CB
вредност во денари 250.000,00 денари.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Здружение на граѓани на политички затвореници осудувани за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со претседателот на здружението на граѓани на политички затвореници осудувани за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6827/1	Заменик на претседателот
2 септември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

4210.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како работи од премерот во функција за запишување на недвижностите (објекти – планинарски домови) сопственост на Република Македонија од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборати за етажен премер за следните објекти:

- Планинарскиот дом Даре Џамбаз, кој се наоѓа на КП бр. 904/2, КО Г.Водно;
- Планинарски дом Бегово, кој се наоѓа на КП бр. 331, КО Алдинци;
- Планинарски дом Јелак, кој се наоѓа на КП бр. 1605, КО Шипковица;
- Планинарска кула Титов врв, која се наоѓа на КП бр. 1605, КО Бозовце;
- Планинарски дом Китка, кој се наоѓа на КП бр. 34, КО Црвена Вода;
- Планинарски дом Чеплез, кој се наоѓа на КП бр. 46, КО Папрадиште;
- Планинарски дом Караџица, кој се наоѓа на КП бр. 309, КО Алдинци;
- Планинарски дом Дервен, кој се наоѓа на КП бр. 4 КО Присад и
- Планинарски дом Копанки, кој се наоѓа на КП бр. 351/4 КО Магарево.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6928/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

4211.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за урбанистичко планска документација за Индустриска зона во општина Македонски Брод.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7218/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

4212.

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 септември 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА В.Д. ЧЛЕН
НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ

1. На Басри Исаки му престанува функцијата в.д. член на Инспекцискиот совет од областа на образованието, науката и културата, поради не доставување на доказите утврдени во член 16 став 14 на Законот за инспекциски надзор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.24-7290/1
2 септември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ

4213.

Врз основа на член 8-а став 9 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13 и 42/14), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕР-
ТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕН-
ТНОСТ НА УПРАВИТЕЛОТ ИЛИ ОД НЕГО ОВ-
ЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПРЕВОЗ,
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 1

Во Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за професионална компетентност („Службен весник на Република Македонија“, број 39/07, 4/08, 20/09 и 149/09) во членот 7 во ставот 2 зборот „трите“ се заменува со зборот „петте“.

Во ставот 3 бројот „120“ се заменува со бројот „90“.

Во ставот 5 бројот „90“ се заменува со бројот „30“.

Член 2

Во членот 8 во ставот 2 процентот „60%“ се заменува со процентот „70%“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11843
15 август 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

4214.

Врз основа на член 20-а став (3) од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13 и 38/14) министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИ-
ТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И
ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИ-
ТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА СТРУЧНА
ОСПОСОБЕНОСТ НА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИ-
ТЕ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за стручна оспособеност на возачите на моторните возила за превоз на опасни материи.

Член 2

Полагањето на испитот за стручна оспособеност на возачите на моторните возила за превоз на опасни материи се спроведува во две простории од кои секоја одделно треба да биде опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и една за серверот,
- најмалку 36 столчиња,
- дисплеј за објавување на резултати со димензии од најмалку 2x2 метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19",
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање,
- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

Член 3

(1) Правното лице избарно за спроведување на испитот од член 1 на овој правилник треба да поседува соодветна информатичка опрема и софтверска апликација што овозможува воспоставување и водење единствена база на податоци за спроведување на испитот од член 1 на овој правилник, документацијата, стручната анализа и стручниот надзор.

(2) Покрај информатичката опрема и посебната софтверска апликација од ставот (1) на овој член, правното лице од став (1) на овој член треба да има и:

- пристап за користење на апликацијата на Министерството за транспорт и врски за спроведување на електронското полагање на испитот од член 1 на овој правилник и
- интернет конекција во седиштето на правното лице од став (1) на овој член од најмалку 10мб/с, наменета исклучиво за електронското полагање на испитот од член 1 на овој правилник.

Член 4

Електронскиот систем кој се користи за полагање на испитот, треба во целост да биде усогласен со пропишаниот начин на бодирање на испитните прашања за испитот за стручна оспособеност на возачите на моторните возила за превоз на опасни материи.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/13).

Бр. 01-12214
26 август 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

4215.

Врз основа на член 91 став (4), член 94 став (4) и став (5) и член 96 став (4) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2011, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ЧЛЕНСТВО ВО ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008, 74/2010, 134/2010, 26/2011 и 155/2013) по членот 16 се додаваат два нови члена 16-а и 16-б кои гласат:

„Член 16-а

(1) Друштвото може да коригира личен податок на член во оригинален договор за членство и може да менува или ажурира личен податок на член во евиденцијата на членови кои се сопственици на доброволни индивидуални сметки врз основа на барање на Образец 6 на овој правилник. Друштвото врши непосреден увид во лична карта/документ за лична идентификација на членот преку лице овластено од надлежен орган на друштвото или преку агент.

(2) Датумот на склучување на оригиналниот договор за членство се коригира единствено доколку е нечитко напишан, врз основа на изјава од членот и агентот кои го потпишале договорот.

(3) Друштвото може да менува или ажурира личен податок на член во евиденцијата на членови кои се сопственици на професионални сметки врз основа на барање на Образец 6 на овој правилник. Друштвото врши непосреден увид во лична карта/документ за лична идентификација на членот преку лице овластено од надлежен орган на друштвото или преку агент.

Член 16-б

(1) Друштвото треба да му овозможи на член на доброволен пензиски фонд, преку својот електронски систем на интернет страната, да ги ажурира своите лични податоци во евиденцијата на членови која ја води друштвото. Членот може да ги ажурира следните лични податоци: име, презиме, адреса на живеење, адреса за кореспонденција, телефон и електронска пошта.

(2) Заради обезбедување на безбедност и заштита на личните податоци, при ажурирањето на личните податоци од став (1) на овој член, друштвото треба да обезбеди електронска идентификација и проверка на авторизацијата на лицето кое сака да изврши ажурирање на податоците.

(3) Доколку при ажурирањето на личните податоци од ставот (1) на овој член дојде до нарушување на безбедноста или губење на интегритетот на информацискиот систем на друштвото, тоа ја известува Агенцијата веднаш, но не подоцна од 24 часа или следниот работен ден од моментот на настанот.

(4) Заради спроведување на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, друштвото треба да усвои и спроведе акти и/или процедури за безбедност со кои ќе се утврди ранливоста на информацискиот систем на друштвото, надзорот и спроведувањето превентивни и корективни мерки, како и мерки за ублажување на инциденти и/или повреди на безбедноста и интегритетот на системот. Друштвото треба да ги достави на мислење актите и/или процедурите за безбедност до Дирекција за заштита на лични податоци.“

Член 2

Обрасците 1, 2 и 5 се менуваат и гласат:

„Образец 1

ЛОГО НА ДРУШТВОТО
Максимални димензии (10 см должина x 2 см висина)

Премин од друг

доброволен пензиски фонд

☐

Договор за членство во доброволен пензиски фонд

број

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Склучен на ____/____/____; ____/____/____ во ____ помеѓу:
(ден, мес. год. час, мин.) (место)1. _____
(целосен назив на друштвото, адреса и контакт телефон)
_____ застапувано од агентот
_____, од една страна како друштво и
(име, презиме и регистерски број)2. _____
(име, презиме и адреса на членот)
_____ (МБГ)за странец (идентификациски број) _____,
датум и место на раѓање: ____/____/____, пол _____
(ден, мес, год)адреса за кореспонденција: _____
контакт телефон: _____ електронска пошта: _____
од друга страна како член и3. _____
(име, презиме и адреса на лицето кое уплаќа придонес за членот)
_____ (МБГ)

за странец (идентификациски број) _____, од трета страна како уплаќач

Член 1На датумот на уплата на средствата на доброволна индивидуална сметка, по потпишување на овој договор, лицето стекнува својство на член во доброволниот пензиски фонд _____ управуван од друштвото.
(назив на доброволниот пензиски фонд)**Член 2**

Членот или уплаќачот може да изврши уплата на придонес најрано 5 дена по потпишувањето на договорот за членство.

Членот или уплаќачот има право слободно да ја одредува висината на уплатениот износ и фреквенцијата на уплатата, а промената на висината или фреквенцијата на уплатата не влијае на правото на членство во пензискиот фонд.

Член 3

Член на доброволен пензиски фонд кој сака да премине во друг доброволен пензиски фонд треба да потпише нов договор за членство со друштво кое управува со идниот доброволен пензиски фонд, по што пополнува формулар за согласност за премин добиен од идното друштво, плаќа надоместок за премин и го доставува до постојното друштво. Членот стекнува својство на член во идниот пензиски фонд на датумот на пренос на средствата во тој фонд.

Член 4

Друштвото се обврзува дека, по првата уплата на придонес односно по извршениот пренос, ќе воспостави доброволна индивидуална сметка на име на членот во доброволниот пензиски фонд со кој тоа управува.

Друштвото се обврзува дека средствата на членот ќе ги инвестира со цел остварување на највисок принос единствено во полза на членот и преку диверзификација и финансиска анализа ќе го минимизира ризикот од загуби.

Друштвото се обврзува дека при управувањето и контролата на инвестирањето на средствата ќе применува степен на грижа, делотворност и вештини кои би ги применувал разумен човек при инвестирање на сопствените средства.

Друштвото се обврзува редовно да го известува членот за состојбата на неговата доброволна индивидуална сметка и за инвестирањето на средствата на доброволниот пензиски фонд.

Член 5

Друштвото и агентот се должни да обезбедат тајност и заштитата на личните податоци на членот согласно член 23 од Законот за заштитата на личните податоци.

Во случај на промена на личните податоци од овој договор, членот е должен да го извести друштвото со цел личните податоци да бидат ажурирани.

Член 6

Друштвото има право да ги наплатува единствено следните надоместоци:

а) надоместок од придонесите во висина од _____ % од уплатените придонеси во доброволен пензиски фонд

б) месечен надоместок во висина од _____ % од вредноста на нето средствата на доброволниот пензиски фонд за покривање на трошоците на друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд; и

в) надоместок во случај на пренос на средствата во друг доброволен пензиски фонд, под услов членот кој преминува да бил член во постојниот фонд пократко од една година пред да премине во идниот фонд.

Висината на надоместоците од став 1 точка а) и б) на овој член е променлива категорија. Во примена е надоместокот определен од друштвото, кој е во рамките на максималната висина на надоместоците пропишани со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

Член 7

Уплати на доброволна индивидуална сметка не може да се вршат за лице кое:

- остварува пензиски надомест согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување или

- лице кое навршило 70 години

Уплати во доброволен пензиски фонд, за себе или за друго физичко лице, не може да врши лице кое остварило право на пензија согласно Законот за пензиското и инвалидското осигурување, кое повлекува средства согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување или кое остварува пензиски надоместок согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

Член 8

Договорот е потпишан во три примероци од кои најмалку по еден за секоја договорна страна.

Член 9

Овој договор може да се менува со анекс само доколку настане вклучување, промена или исклучување на физичкото лице-уплаќач од договорот.

Одредбите на овој договор се променливи согласно измените и дополнувањата на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

Потпис на членот

Потпис на агентот

Потпис на лице - уплаќач

Упатство за пополнување:

1. Сите празни места во договорот за членство треба да бидат пополнети со печатни букви или со употреба на компјутер или машина за пишување.

2. Сите полиња се задолжителни освен оние напишани со ракописни букви.

3. Во случај на премин на член од еден во друг доброволен пензиски фонд, полето за премин задолжително се пополнува.

4. Заради идентификација и пополнување на образецот агентот на друштвото треба да побара од лицето лична карта или патна исправа.

Образец 2

**ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА УЧЕСТВО ВО
ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНЗИСКА ШЕМА**Јас _____
(име и презиме и МБГ)_____
(адреса на живеење)

се согласувам да учествувам во

(име на професионалната пензиска шема)

организирана од страна на

(назив на осигурителот)

во

(назив на пензискиот фонд)

управуван од страна на

(назив на друштвото)

Изјавувам дека сум запознаен/а и ги прифаќам правилата на професионалната пензиска шема и разбираам дека истите може да бидат променети. Податоците што ги наведов во оваа изјава се целосни и вистинити.

Датум

Потпис

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Презиме..... Име

МБГ.

Адреса на живеење

Адреса за кореспонденција

Работно место кај работодавачот

Дата на вработување/членство кај осигурителот

Дата на раѓање

Број на пасош, дата и место на издавање (ако не е македонски државјанин)

ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРИТЕЛОТ

Назив на осигурителот
.....

Даночен број

Седиште

Адреса на работното место на работникот ако е различна од седиштето на осигурителот
.....

Име на професионалната пензиска шема
.....

Назив и адреса на пензиското друштво кое управува со пензискиот фонд
.....

Назив на пензискиот фонд
.....

Образец 5

**ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕМИН ОД ЕДЕН ВО ДРУГ ДОБРОВОЛЕН
ПЕНЗИСКИ ФОНД**

До

(назив на друштвото кое управува со постојниот доброволен пензиски фонд)

Јас

(име и презиме на членот)

со МБГ _____ потврдувам дека сум согласен/на да

преминам во

_____ .

(име на идниот доброволен пензиски фонд)

Дата

Потпис на членот

Член 3

По Образецот 5 се додава нов Образец 6 кој гласи:

„Образец 6

Б А Р А Њ Е

Јас _____ со МБГ _____
барам _____ да изврши корекција/ажурирање на
(назив на друштвото)

податоците :

нов податок _____

заради:

- погрешно внесени лични податоци во договорот за членство во доброволен пензиски фонд и/или
- менување и ажурирање на личните податоци, од договорот за членство во доброволен пензиски фонд и/или од потврдата за членство, во евиденцијата на членови

Изјавил:

Јас _____
(име и презиме на овластено лице или агент на друштвото)

изјавувам дека извршив непосреден увид во лична карта/документ за лична идентификација на _____
(име и презиме на членот)

Датум _____
Место _____

Изјавил:

(овластено лице или агент на друштвото)“

Контрола на пензиските друштва врши МАИАС, www.mapas.mk, тел. 02-3224-229

Член 4

Обрасците број 1, 2 и 5 на овој правилник ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1054/2
4 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р Булент Дервиши, с.р

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4216.

Прз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 39,420
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 40,818
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 39,956
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 39,340
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 31,897

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 78,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 79,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 66,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 55,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 39,160

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	77,50	77,00	76,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	79,00	78,50	78,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	66,00	65,50	65,00
Е Л - 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	54,50	54,00	53,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890

б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 22,011 до 21,885
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,370
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,230
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 10.09.2014 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1977/1

9 септември 2014 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.**4217.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13) на ден 3.9.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-74/12 од 31.07.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/13, на Друштвото за рециклажа на неметални отпадоци и остатоци ЕКО-ГРУП ДОО Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-74/12
3 септември 2014 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.**4218.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13) на ден 3.9.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-99/13 од 29.07.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/13, на Институтот за заварување на ЈУГ АД - Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-99/13
3 септември 2014 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.**4219.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), член 8, став 1 и член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по известувањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје за извршени промени во сопственичката структура и промена на седиштето на Друштвото, на ден 3.3.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-122/12 од 9.5.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 73/13, зборовите: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Владимир Комаров бр. 1А/4 – 41, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 11 – ти Октомври бр. 18/10, Скопје“.

2. Во точка 2, алинеја 1 (назив и седиште), зборовите: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Владимир Комаров бр.1А/4 – 41, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 11 – ти Октомври бр.18/10, Скопје“.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-122/12

2 септември 2014 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

4220.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по известувањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, на ден 2.9.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-124/12 од 09.05.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр.73/13, зборовите: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Никола Вапцаров бр.9, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.109, Скопје“.

2. Во точка 2, алинеја 1 (назив и седиште), зборовите: „Друштво за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Никола Вапцаров бр.9, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштво за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.109, Скопје“.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-124/12

2 септември 2014 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

4221.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за енергетика, производство, трговија и услуги ПЕТКОВ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, на ден 3.9.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 126/13 од 06.09.2013 година, на Друштвото за енергетика, производство, трговија и услуги ПЕТКОВ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се продолжува до 6.12.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-126/13

3 септември 2014 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

4222.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по известувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОНКО ЕНЕРѢИ ДОО с.Колешино, Ново Село, на ден 3.9.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-129/13 од 28.10.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр.147/13, зборовите: „со планирана моќност од 39 kW“ се менуваат и гласат: „со планирана моќност од 49,5 kW“.

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „планирана моќност на електроцентралата: 39 kW (156 панели со моќност на панел од 250 W)“ се менуваат и гласат: „планирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (198 панели со моќност на панел од 250 W)“.

3. Во точката 2 алинеја 6 зборовите: „планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 47.190 kWh“ се менуваат и гласат: „планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 59.895 kWh“.

4. Во точката 3 зборовите „со планирана моќност од 39 kW“ се менуваат и гласат: „со планирана моќност од 49,5 kW“.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-129/13
3 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014134